

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  
НА ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ ВО  
ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА

ПРЕДИЗВИК ЗА МЛАДИ  
ИСТРАЖУВАЧИ  
**#5-ЗЕЛЕНИ ПРОЕКТИ**





# ШТО НИ Е **ЦЕЛТА**?

- ▶ Да ги поттикнеме учениците да изнајдат креативни решенија за зачувување и унапредување на животната средина како еден од основните приоритети како во светот така и кај нас
- ▶ Наставниците и учениците да работат заедно иновативните идеи да ги претворат во успешни проекти и да соработуваат во насока на остварување на заеднички цели
- ▶ Со детската љубопитност за осознавање на светот да ги преиспитуваат однапред дефинираните вистини



# КОЈ МОЖЕ ДА **АПЛИЦИРА**?

Натпреварувачот треба да биде основно или средно училиште кое е:

- ▶ основано согласно Законот за основното образование односно Законот за средно образование
- ▶ запишано во Централниот регистар на Република Северна Македонија и
- ▶ поседува Решение за верификација донесено од Министерството за образование и наука

---

Секој натпреварувач треба да се пријави со натпреварувачки тим кој се состои од:

1-2 (еден/на до два/е)  
наставника/чки – лидери/рки  
на проектот

5-10 (пет до десет)  
ученици/чки



# КАКВИ ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ **ОЧЕКУВАМЕ?**

- ▶ Истражувачките проекти треба да бидат од областите на **природните** и **техничките** науки
- ▶ Процесот на истражување треба да се основа на „научен метод“, односно да вклучува формулација, тестирање и потврда/модификација на хипотеза по пат на експеримент и набљудување
- ▶ Предложените проекти треба да резултираат со видливи резултати, како што се на пример: истражувачки есеј, изработка на проектна задача, изработка на прототип, аудио-визуелен материјал, дигитален материјал и слично.
- ▶ Предложените истражувачки проекти треба да бидат комплементарни на наставните програми и да соодветствуваат со когнитивните способности на возрасната група.
- ▶ Резултатите од истражувачкиот проект треба да бидат применливи во зачувување и унапредување на животната средина и биодиверзитетот.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:  
**ДО 12 (ДВАНАОСЕТ) МЕСЕЦИ.**



# ПРИФАТЛИВИ ТРОШОЦИ

ТРОШОЦИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА ПРОЕКТОТ ТРЕБА ДА СООДВЕТСТВУВААТ НА АКТИВНОСТИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО ПРОЕКТНАТА АПЛИКАЦИЈА.

Трошоци подобни за финансирање се:

- ▶ набавка и/или изнајмување на опрема за истражување и развој (лабораториска опрема, дигитална опрема и слично)
- ▶ набавка на потрошни материјали за истражување и развој (вклучувајќи и канцелариски материјал)
- ▶ трошоци наменети за изработка на промотивни материјали до 10.000 (десет илјади) денари
- ▶ административни трошоци (банкарски провизии, поднесување на годишна сметка за наменската сметка на проектот, трошоци за објава на оглас за јавни набавки)



# ШТО СЕ ОЦЕНУВА?

**25%**

**КВАЛИТЕТ** НА  
ПРЕДЛОГ-ПРОЕКТОТ

**20%**

**ПРИМЕНЛИВОСТ**  
НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД  
ИСТРАЖУВАЊЕТО

**25%**

**КАПАЦИТЕТ** НА  
ПРОЕКТНИОТ ТИМ

**25%**

**УСОГЛАСЕНОСТ** НА  
ПРЕДЛОГ-ПРОЕКТОТ СО  
ЦЕЛИТЕ НА ЈАВНИОТ  
ПОВИК

Предлог проект поднесен од училиште кое не е/бил корисник на награда во рамки на претходните повици под „Предизвик за млади истражувачи“ 5%



## ОСОБЕНО СЕ ОХРАБРУВААТ **ПРОЕКТИ КОИ:**

- ▶ Имаат интердисциплинарен карактер
- ▶ Предвидуваат инклузивен пристап во формирањето на тимовите (имаат еднаква родова застапеност, вклучуваат деца со различна етничка припадност, деца со посебни потреби, деца од различни возрасти и сл.)
- ▶ Се поднесени од училишта од рурални средини



# КАКО СЕ ОЦЕНУВА?

## ► АДМИНИСТРАТИВНА ПРОВЕРКА НА ПРИЈАВИТЕ

(дали пријавата е комплетна и во согласност со условите за подобност наведени во јавниот повик)

---

## ► ПРВА ОЦЕНА НА ПРЕДЛОГ-ПРОЕКТИТЕ

(предселекција) ја врши Комисијата за оценување и избор

---

## ► СЕЛЕКЦИЈА НА НАЈДОБРИ ПРЕДЛОГ-ПРОЕКТИ

- по презентација на предселектираните предлог-проекти пред Комисијата за оценување и избор

---





# НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Секој натпреварувач треба да:

- ▶ Поднесе Проектна апликација со Буџет на проектот, пополнета, потпишана и печатирана во образец определен од страна на Фондот, скенирана во PDF формат
- ▶ Образецот на Проектната апликација е достапен и може да се превземе од интернет страницата на Фондот преку копчето „ПРЕВЗЕМИ ДОКУМЕНТАЦИЈА“.
- ▶ Поднесувањето на Проектната апликација се врши со пополнување на основните податоци и прикачување на Проектната апликација преку копчето „АПЛИЦИРАЈ“.
- ▶ Документите потребни за аплицирање се достапни на сајтот на ФИТР – [www.fitr.mk](http://www.fitr.mk)

**ПОВИКОТ Е ОТВОРЕН:**

од 20.09.2022 до 02.11.2022 до 14:00 часот



## ЗА СИТЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ **МОЖЕТЕ:**

Да не посетите во канцеларијата  
на Фондот во Скопје адреса ГТЦ,  
локал 6, Д.Е. 220

Да ни пишете на  
електронската адреса:  
[predizvikzamladi@fitr.mk](mailto:predizvikzamladi@fitr.mk)



# НАГРАДИ

ВКУПНИОТ БУЏЕТ ЗА ОВОЈ  
ПРЕДИЗВИК ИЗНЕСУВА

**3.000.000**

**(ТРИ МИЛИОНИ)** ДЕНАРИ.

## ЌЕ БИДАТ ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИ ВО ДВЕ КАТЕГОРИИ:

- ▶ Категорија 1: Истражувачки проекти во основното образование
- ▶ Категорија 2: Истражувачки проекти во средното образование
- ▶ Буџетот на поединечен предлог проект може да биде минимум 100.000 (сто илјади) денари и не може да надминува 200.000 (двеста илјади) денари.
- ▶ Наставниците и наставничките кои ќе ги предводат наградените тимови за успешно спроведениот проект ќе добијат и награда во вкупен износ од 30.000 (триесет илјади) денари по наставничка/наставник, која ќе можат да ја искористат за набавка на персонален компјутер, таблет, печатач и/или друг тип на ситна дигитална опрема применлива во наставниот процес.



# ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА **ВНИМАНИЕТО**

ГИ ОЧЕКУВАМЕ  
ВАШИТЕ АПЛИКАЦИИ И  
**ВИ ПОСАКУВАМЕ УСПЕХ**